рег	лед		•
Mage	nta		
0	Magenta 1 Unlimited 2024		>
L.	Magenta 1 фиксни услуги L 2024	20 GB потрошено	>
<b>1</b> 0	Magenta 1 фиксни услуги L 2024		>
C)	Magenta 1 фиксни услуги L 2024		>
<b>Цојди</b> Ако има гарифа Земи ја	<b>т на W – тарифа за млади</b> аш од 18 до 27 години, W та е вистински избор за тебе. тарифата тука.		

Отворете ја апликацијата

Telekom MK, изберете го копчето ChatBot за да пристапите во менито Корисничка поддршка.

MagentaTV GO - M P MTV0120963





Изберете ја опцијата "Е-поддршка".









Изберете ја услугата: "Повторно вклучување"



За потврда на профилот следете ги чекорите.

## e-care Ŧ Потврда на профил На оваа имејл адреса, ќе добиете линк за потврда на вашиот профил.\* Petar.petrovski@telekom.mk Поднеси

16:46 🔉



ul 🗟 🗖

15:47 🔉				
ams			15:54 🔉	
	e-care	The survey of th		
	T		< e-care	
	T		T	
Компле	тирање п	рофил	T	
оваа имејл адреса шиот профил. *	, ќе добиете лин	ік за потврда на	Комплетирање профил	
зинка *				
			Успешно испоатен имеіл со линк за потвола	
отврди лозинка *			Кликнете на линкот за да го потврдите вашиот профил.	



## 

На вашата е-пошта ќе биде испратен линк за потврда на профилот. Кликнете на линкот за да продолжите со барањето за е-поддршка.







Повторно најавете се на апликацијата со корисничко име (е-пошта) и лозинката со кои го

/lag	enta	
C	Magenta 1 Unlimited 2024	
Le <sup>o</sup>	Magenta 1 фиксни услуги L 2024	20 GB потрошено
<b>6</b>	Magenta 1 фиксни услуги L 2024	
_ <mark>0</mark>	Magenta 1 фиксни услуги L 2024	
<b>ļојд</b> ко им эриф еми ј	и на W - тарифа за млади маш од 18 до 27 години, W ата е вистински избор за тебе. а тарифата тука.	

## 

По најавата, повторно изберете го копчето ChatBot за да пристапите во менито Корисничка поддршка.



>

P

Изберете ја опцијата "Е-поддршка", потоа услугата и категоријата "Повторно вклучување".





Во менито "Одбери број" одберете една од понудените категории.









122mobile@telekom.mk.

Платете ги сметките преку мобилната апликација и ќе бидете автоматски повторно вклучени.

